

## Животопис / Curriculum vitae/Биографија

### Маг. Кристијан Вершуц

М-р(магистер) Кристијан Вершуц, "убеден Штаерец" и експерт за Балканот, е роден на 9-ти октомври 1961 година во Грац, Република Австрија. Во ноември 1999 година, тој е именуван за кореспондент на ORF во Белград и известува од земјите на поранешна Југославија и Албанија.

Во ORF работи од 1991 година: првин осум месеци во редакцијата за "Телетекст", а потоа седум години во ORF радиото. Во јули 1999 година, заминаува на неколку месеци како трет известувач од Брисел. Како дипломиран правник и офицер во милиција, зборува осум странски јазици (англиски, руски, украински, српски (многу добро), француски (добро), словенечки (добро), македонски (пасивно многу добро) и албански (основни познавања).

ORF новинарот Кристијан Вершуц во неговата книга "Во крстосувачки оган - На Балканот меѓу Брисел и Белград" (издавачка куќа Molden) ја анализира крвавата дезинтеграција на Југославија, особено развојот од 2000 година. Исто така, во неговата книга "Центар на Балканот – Крваво минато, неизвесна иднина" се занимава со односите на Балканот во 2013 година. Во неговата книга од 2014 година "Центар на Украина - Разговори за поделената земја" разговара со влијателни политичари, политички и воени актери - на страната на украинските волонтери и проруските бунтовници - како и со "обичните" луѓе.

Во 2014 година, Кристијан Вершуц беше избран за "Новинар на годината" од редакцијата на "Австрискиот новинар".

### М-р Вершуц Фердинанд Кристијан

**Роден:** 9.10.1961. во Грац

Кореспондент на ORF за Балканот со седиште во Белград, и за Украина со седиште во Киев; претходно е уредник во редакцијата за надворешна политика на сервисот Актуелности на телевизијата; од август до декември 1999-та година, трет кореспондент на ORF во Брисел; претходно седум години работел во сервисот Актуелности на радиото (ORF), во редакцијата за вестите.

Неколкугодишно членство во IISS, Меѓународниот институт за стратески студии и во Кралскиот институт за услуги во Лондон.

Офицер на милиција: воен чин: потполковник на повисок воен професионален сервис.

Женет, има две возрасни ќерки, Имануела и Михаела. Сопруга: Елизабета.

**Познавање на странски јазици:** англиски, руски, украински, српски (многу добро), француски (добро), словенечки (добро), македонски (пасивно многу добро), албански (основни познавања).

### **Професионален пат:**

- **Јули 1972:** Завршување на четиригодишно основно училиште.
- **6-ти јуни 1980:** Матурант во Грац.
- **1980-1981:** Обука за офицер на милиција, неколку години известувачки офицер во Терезијанум, приватна гимназија во Виена, актуелен чин: мајор; 1994: доброволна специјализирана обука за оружје во Грац и обука за офицер за странски јазици за руски и украински јазик.
- **1981-1985:** Студии на правниот факултет и на Институтот за словенски јазици на Универзитетот во Грац.
- **1984:** Четиринаеделна пракса во "Клеине Цајтунг" во Грац.
- **Ноември 1985:** Стипендија на магистерски правни науки; дипломска работа: "Закон за акции како основа за законодавството за организацијата на штедилниците".
- **1985/86:** Посета на четиринаеделниот основен курс и курсот за напредна обука за новинари при истото име на фондот.
- **1986:** (Јули до октомври) Стипендија на Фондацијата за Јужна Африка во Јужна Африка; работа во адвокатската канцеларија Webber&Wentzel во Јоханесбург.
- **1987:** (1-ви мај) Именуван за главен уредник на "Нов слободен весник" (неделник).
- **1988:** (март/април) Патувања во Велика Британија и Унгарија со Австрискиот новинарски клуб и фондот за обука на новинари.
- **1988:** (јули) Четиринаеделна пракса во Ноје Цирхер Цајтунг во одделот за надворешна политика и економија (од овој момент, неколкугодишни, редовни рецензии во NZZ на страната "Политичка книга").
- **1988:** (септември) Еднеделен престој во НАТО центрите во Брисел, Франкфурт и Неапол на покана на американската амбасада.
- **1989:** (април) Четиридневна патување во Москва, разговори, меѓу другото, со главниот уредник на "Известија".
- **1989:** (јуни) Еднеделно патување во Либија по повод дваесетгодишнината од револуцијата.
- **1989:** (октомври) Еднеделен престој во ГДР по повод 40-годишнината на земјата.
- **1990:** (април) Информативно патување со Австрискиот новинарски клуб во Јапонија.
- **1990:** (октомври) Конференција на Политичкиот клуб во Берлин (РКВ) во Атина за темата Југоисточна Европа, Медитеранска политика, НАТО јужно крило.
- **1990:** (ноември) Конференција на РКВ во Париз во Институтот Франсез за меѓународни односи за последиците од германската единица за европската безбедносна политика; еднеделно информативно патување во Кипар на покана на кипарската влада.
- **1990:** (декември) РКВ-конференција во Берлин за безбедносната политика во Европа.
- **1991:** (јануари) Информативно патување во Хонгконг (една недела).
- **1991:** (1-ви мај) Вработување во ORF (редакција за телетекст).
- **1992:** (1. јануари) Преоѓање во радиото, Сервис актуелности; одговорен уредник и уредник-водител за светски вести и уредник на Blue Danube Radio.

- **1992:** (февруари) Годишен состанок на Академијата за безбедност и соработка (ASZE) во Берлин за темата Европски процес на единство.
- **1992:** (април) Прва известувачка посета на Киев.
- **1992:** (јули/август) Тринеделно патување во јужна Украина, работи на студијата за "Украина на патот кон источна регионална сила?".
- **1992:** (септември) Состанок на ASZE во Софија за состојбата на Балканот.
- **1992:** (октомври) Состанок во WEU-институтот во Париз за воено-политичкиот развој во Европа со посебен осврт на кризата во Југославија.
- **1993:** (февруари) Годишен состанок на Академијата за безбедност и соработка во Европа; тема: Европска безбедност.
- **1993:** (јуни) Четиринаесетдневен курс по јазик во Кан во цел за подобрување на познавањата на францускиот јазик.
- **1993:** (август) Четиринаесетдневен студиски престој во јужна Украина (Донецк), руски-украински.
- **1994:** (крај на март - средина на април) Тринеделно патување во западна Украина (Черновци) за усовршување на познавањето на украинскиот јазик.
- **1994:** (6-ти јуни – 16-ти септември) Престој во австриската војска за завршување на обуката за воен преведувач за руски и украински.
- **1995:** (крај на август - средина на септември) Нова посета во Буквина во траење од три недели.
- **22/23 јануари 1996:** Учество на состанокот на "Фондацијата за наука и политика" во Ебенхаузен за руската надворешна политика; предавање за руско-украинските односи.
- **Август 1996:** Доброволна обука за оружје во австриската амбасада во Киев.
- **20/21 јануари 1997:** Учество на состанокот на "Фондацијата за наука и политика" во Ебенхаузен за интересите на Германија во контекст на светските политички промени (од проширувањето на НАТО на исток до состојбата во источна Азија); предавање за стабилноста на Украина во контекст на европските и американските интереси.
- **21-ви јуни до 17-ти август 1997:** Учество на Летната школа за Украина на Универзитетот Харвард во САД.
- **10.-14. септември 1997:** Учество на годишната конференција на IISS во Сингапур за темата „Предизвици за безбедноста во растечка Азија и Тихиот Океан“.

13. ноември 1997: Предавање на тема "Улогата на медиумите во меѓународни кризни ситуации" во рамките на Академијата за одбрана на државата за темата "Воени сили и меѓународно управување со кризи".

14-ти-21-ви ноември 1997: На покана на "Центарот за независно новинарство", институција на Фондацијата Сорос, престој во Молдавија. Во Молдавската престолнина Кишињев, одржав семинар за радио-вести на кој присуствуваа 17 радио-новинари.

24-ти ноември 1997: Водителство на едnodневен семинар на тема безбедносна политика и економска локација Австрија; организатори беа Академијата за одбрана на државата и Австриската занаетчиска асоцијација.

Август 1998: едномесечна работа во надворешно политичката редакција на ORF-радио.

Октомври 1998: едnonеделно патување во Централна Украина со раководителот на мисијата на Фрањевците за Централна и Источна Европа; посета на Фрањевските

манастири и информации за состојбата на црквите во Украина (придонес за "Die Furche").

25. октомври до 25. ноември 1998: едномесечна стипендија на Универзитетот Дјук во Северна Каролина на покана на Австриско-американската фондација (посетени се и медиуми во Њујорк и Вашингтон).

26. до 23. декември: Посета на жртвите на поплавите во Карпато-Украина заедно со раководителот на мисијата на Фрањевците за Централна и Источна Европа (придонес за "Клајне Цајтунг").

Март 1999: Десетдневен курс по јазик во Берлиц во Будимпешта за подобрување на познавањето на унгарскиот јазик.

**Јуни 1999:** Преоѓање во ORF-телевизија; за подготовка на работата како трет кореспондент во Брисел, обука по еден месец во надворешно-политичката редакција, во "Дневник 1" и во "Дневник 2".

29. јуни: Презентација на студијата "Украина и Европската Унија" во рамките на серијата разговори на Академијата за одбрана на државата.

Крајот на август до почетокот на декември 1999: трет кореспондент во Брисел, бројни патувања во Европскиот парламент во Стразбур и во Луксембург (Европски суд, состаноци на Советот, состанок на министрите за надворешни работи и одбрана на WEU). Вкупно напишани 15 текстови и 65 радио прилози.

6/7 декември 1999: Интензивен семинар на Академијата за одбрана на државата за офицери за странски јазици на тема анализа на вести; учество како гостин предавач со предавање за медиумската и военото репортерство на ORF на Радио и на ТВ.

31. јануари 2000: Предавање на покана на милицискиот сојуз на Штајерска на тема "Русија на прагот на претседателските избори".

Декември 1999: Привремено именување за раководител на ORF-канцеларијата во Белград.

14. февруари 2000: Прво службено патување во Белград по налог на ORF и привремено преземање на канцеларијата.

15. мај 2000: Именување за известувач на ORF во Белград.

Мај – јуни 2003: тринеделен престој во Тирана; во овој период завршен интензивен курс за учење албански јазик.

Како кореспондент и раководител на канцеларијата, во мојот делокруг на работа спаѓа известувањето за Србија, Црна Гора, Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Косово и Албанија. Оваа новинарска работа е поврзана со обемни патувања низ земјите во регионот. Тука спаѓа и управувањето со ORF-канцеларијата во Белград. Во моментот на моето именување, поради политичките околности во Србија, канцеларијата беше затворена неколку месеци. Потребно беше спроведување целосна реорганизација на канцеларијата во Белград и изградба на целокупната новинарска мрежа во Албанија и во другите поранешни југословенски републики. Во тоа спаѓа и преговарањето за сите договори за хонорари и работни договори.

23. јануари до 31. јануари 2014: Специјален ангажман во Киев по повод немирите во Украина.

Во средината на февруари, Кристијан Вершуц известуваше од сите жаришта во Украина, вклучувајќи ја Крим и Донбас за време на војната.

Есен 2014: Именување за прв известувач на ORF за Украина со седиште во Киев.

11-18.10.2017: Набљудувач на избори за ОБСЕ во Киргистан.

12-15 јуни 2017: Учествува на панел-дискусија во Казахстан во Астана, организирана од Стопанската комора на Австрија (интервју со министерот за надворешни работи).

2– 7 април 2018: Туркменистан, Ашгабат - обука на млади новинари и дипломати на тема организирање на државни посети.

Во моментот е раководител на канцелариите на ORF за Балканот и за Украина.

## **Публикации**

М-р Кристијан Вершуц досега е автор на три книги:

2009: „Во вкрстен оган – На Балканот меѓу Брисел и Белград“

2013: „Жариште Балкан: Крваво минато – Непредвидлива иднина“

2014: „Жариште Украина: Разговори за поделената земја“

Ко-автор е на две книги, кои ги напишале сите кореспонденти на ORF. Објавените книги во основа придонесуваат со општествени, надворешни, безбедносни и медиумски политички теми во HZZ (гост-коментари за состојбата во Украина и Русија; рецензии на политички книги од Австрија), Прес, ÖMZ, Стандард, Defence National, неделникот "Младиот Буковинец" во Черновци и Виенскиот журнал. Во "Клајне Цајтунг" беа објавени неколку коментари со гости, а од моето именување за кореспондент на ORF редовно известувам за состојбите во поранешна Југославија и во "Клајне Цајтунг", но и во "Виенски Цајтунг". Исто така, имам безброј предавања во Австрија за состојбата во поранешна Југославија и повеќе водења на настани посветени на темите за Балканот и за Украина.

## **Награди:**

Австриска државна награда за публицистички достигнувања во интерес на духовната одбрана на државата  
(Доделена во октомври 2000 од Федералното министерство за образование, наука и култура)

Награда за печат Леополд Куншак  
(Доделена во март 2007)

2012: Заедно со сите странски кореспонденти на ORF, доделување на телевизиската награда Роми

2014: Номинација за Роми за неговата работа во Украина

2014: Избор за новинар на годината во признание за неговата работа во Украина

2022: Специјална награда Роми за неговата работа во Украина

2022: Голема награда на Јосиф Крајнер во признание на достигнувањата во областа на новинарството

2022: Кристијан Вершуц е најдобар новинар за надворешна политика во 2022 година. На годишниот избор за новинарки и новинари на годината од "Австриски новинар" ORF експертот за Балканот и за Украина е избран за најдобар новинар.

2022: Воена медал за признание за Кристијан Вершуц. Виена, 15-ти ноември 2022

2023: Голема златна награда

**Забелешка:**

Почитувани,

Повремено на интернет се појавува тврдење дека сум член на Витиковата асоцијација. Ова тврдење е неточно, бидејќи не сум член на ова здружение. Доколку се можни правни мерки против ова, тие ќе бидат преземени. Преземени се и правни мерки против злоупотребата на името Кристијан Вершуц во различни чет-соби и форуми. Со ова јас јасно се оградувам од какви и да било изјави, бидејќи тие не се мој искажан став. Никогаш не користам слични форуми. Информации за мене можете да најдете на веб-страниците [www.wehrschoetz.at](http://www.wehrschoetz.at), [www.wehrschoetz.com](http://www.wehrschoetz.com) и [www.orf.at](http://www.orf.at) - сите други информации за мене не се безбедни и точни.